

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 6

22 јуни 2021, вторник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор 2
2. **Одлука** за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година 2
4. **Одлука** за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Валандово за 2021 год. 3
5. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Елаборатот за проценатата штета од елементарна непогода: СЛАНА. 3
6. **Заклучок** за усвојување на Елаборатот за проценета штета од елементарна непогода: СЛАНА. 3
7. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на финансискиот извештај за работењето на ЈП Комунален Сервис Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 год. . 3
8. **Заклучок** за давање согласност на финансискиот извештај за работењето на ЈП Комунален Сервис Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година 4
9. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води 4
10. **Заклучок** за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами ,црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води 4
11. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за оцена на перформансите на јавните расходи и финансиска одговорност (Public expenditure and financial accountability-PEFA) на Општина Валандово 4
12. **Заклучок** за усвојување на Извештајот за оцена на перформансите на јавните расходи и финансиска одговорност (Public expenditure and financial accountability-PEFA) на Општина Валандово 5
13. **Решение** за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба , реконструкција ,одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година 5
14. **Програма** за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година. 5

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/6 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 18 и член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19), член 4 став 1 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и осмата редовна седница одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува намера за реализација на проект по пат на долгорочно домашно задолжување на Општина Валандово, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој –

Светска банка, со цел финансирање на енергетски ефикасни активности во објекти (проекти):

1. Подобрување на енергетската ефикасност на објектот во кој е сместена ЕЛС-Општина Валандово;

2. Инсталирање на нов систем за греење во Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

Член 2

По прифаќање на предложените проекти од страна на Министерството за финансии (ПСЕЕП единицата), се овластува Градоначалникот во име на Општина Валандово да го потпише Иницијалниот договор, согласно условите од Јавниот повик.

Член 3

Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на Министерството за финансии согласно условите наведени во Јавниот повик.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Валандово.

Бр.08-52/6 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/7 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11,

171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и осмата редовна седница одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Валандово за 2021
година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година на следниот начин:

Потпрограма	Буџет	Самоф.	Дотац.	Донац.
Потставка				
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
480140 Куп. на опрема и маш	0	0	330.000	0
482930 Други градежни објекти	0	0	-330.000	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината” и станува дел на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година.

Бр.08-52/7 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување
на Елаборатот за проценета штета од
елементарна непогода: СЛАНА

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Елаборат за проценета штета од елементарна непогода: СЛАНА, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/2 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перио Костадинов

Советот на Општина Валандово, на четириесет и осмата редовна седница одржана на ден 21.06.2021 година, расправаше по Елаборатот за проценета

штета од елементарна непогода: СЛАНА што го зафати подрачјето на Општина Валандово на ден 08, 09 и 10 април.2021 година, при што согласно член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), и член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Елаборатот за проценети
штети од елементарна непогода: СЛАНА

1. СЕ УСВОЈУВА Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода: СЛАНА што го зафати подрачјето на Општина Валандово на ден 08, 09 и 10 април.2021 година, на вкупен износ на утврдени и проценети штети од 177.246,36 илјади денари.

2. Елаборатот да се достави до сите надлежни институции за постапување по истиот.

3. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-52/2 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Финансиски извештај за
работењето на ЈП Комунален сервис
Валандово за периодот од 01.01 2021 година
до 31.03.2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Финансиски извештај за работењето на ЈП Комунален сервис Валандово за периодот од 01.01 2021 година до 31.03.2021 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година

Бр.09-529/3 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перио Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,

6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/1835/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-377/2 од 16.06.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-52/3 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/4 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и осмата редовна седница одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води, бр.02-377/3 од 16.06.2021 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-52/4 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност (Public expenditure and financial accountability – PEFA) на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност (Public expenditure and financial accountability – PEFA) на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/5 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на четириесет и осмата редовна седница одржана на ден 21.06.2021 година, расправаше по Извештајот за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност (Public expenditure and financial accountability – PEFA) на Општина Валандово, при што согласно член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), и член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност (Public expenditure and financial accountability – PEFA) на Општина Валандово

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност (Public expenditure and financial accountability – PEFA) на Општина Валандово.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-52/5 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година.

Бр.09-529/8 Градоначалник
22.06.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), член 62 во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа патишта („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002, член 21 став 1 точка 12 и член 45, во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и осмата редовна седница, одржана на ден 21.06.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година

Член 1

Во Годишната Програма за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр. 1/2021 и бр.4/2021), во точка 3 од глава II се вршат следните измени и дополнувања:

- износот „13.000.000,00 денари“ се заменува со износ „19.000.000,00 денари“.

По алинеја 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9 кои гласат:

Алинеја 8

„ – Изградба и санација на тротоарски површини во населените места во Општина Валандово и градот Валандово“

Алинеја 9

„ – Изградба на улици во населено место Марвинци .“

Член 2

Програмата влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-52/8 Совет на Општина Валандово
22.06.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

